

**МУР СТИВЕНС ДОО**

Св. Кирил и Методиј, 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел.: +389 (2) 32 14 706
Е-адреса: moore@moore.mk
www.moore.mk
www.moore-global.com

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА - Скопје
Национална Групација за Осигурување**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА - Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствениите проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)**ДО****СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА****АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА - Скопје****Национална Групација за Осигурување***Мислење*

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА - Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА - Скопје за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Скопје, 21 март 2023 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА - Скопје
БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Приходи			
Заработена премија	8	600,197	559,945
Приходи од вложувања	9	33,935	33,814
Останати осигурително технички приходи	10	23,216	24,264
Останати приходи	11	9,531	8,462
Вкупно приходи		666,879	626,485
Расходи			
Надомест на штети, нето	12	(236,698)	(226,534)
Промени во резервирања за штети, нето	13	(15,552)	6,266
Трошоци за спроведување на осигурувањето	14	(255,426)	(257,505)
Трошоци од вложувања		(1,946)	(1,109)
Останати осигурително технички трошоци	15	(47,228)	(50,398)
Добивки / Загуби поради обезвреднување на побарувања	24	(5,765)	(8,259)
Трошоци/приходи од резервирања за обврски	30	-	1,710
Останати трошоци		(25)	-
Вкупно расходи		(562,640)	(535,829)
Добивка пред оданочување		104,239	90,656
Расход за данок од добивка	16	(12,330)	(11,152)
Нето добивка (загуба) за периодот		91,909	79,504
Заработувачка по акција (МКД за 1 акција)	17	305	264

Одборот на Директори на АД Осигурителна Полиса на ден 27.02.2023 ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување, а во нивно име ги потпишал:

Извршен Директор
Владимир Тошевски



АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	<u>Белешка</u>	<u>2022</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2021</u> <u>(000) МКД</u>
Нето добивка за периодот		91,909	79,504
Останата сеопфатна добивка:			
Промени во објективна вредност на			
вложувања расположливи за продажба	21	(1,751)	(1,230)
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>(1,751)</u>	<u>(1,230)</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА			
ПЕРИОДОТ		<u>90,158</u>	<u>78,274</u>

АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	18	38	207
Материјални средства	19	166,877	166,314
Вложувања во подружници		-	-
Финансиски вложувања:			
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	20	654,030	580,087
Финансиски вложувања расположливи за продажба	21	15,089	20,994
Финансиски вложувања за тргување	21	1	1
Депозити, заеми и останати пласмани	22	373,560	417,299
Дел за реосигурување во технички резерви	23	99,521	94,642
Побарувања	24	138,263	130,239
Однапред платени трошоци и друго	25	103,561	68,146
Парични средства и парични еквиваленти	26	9,385	3,677
ВКУПНО СРЕДСТВА		1,560,325	1,481,606
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	27	184,696	184,696
Резерви		342,500	342,500
Ревалоризациони резерви		(1,451)	300
Акумулирана добивка (загуба)		91,909	79,504
Вкупно главнина		617,654	607,000
Технички резерви			
Преносни премии	8	355,459	323,552
Резервации за штети и попусти	28	493,571	477,886
Вкупно технички резерви		849,030	801,438
Обврски			
Обврски спрема осигуреници		22,266	9,291
Обврски спрема застапници и посредници		809	830
Останати обврски од осигурување	29	4,434	9,372
Обврски по основ на реосигурување		13,077	8,175
Останати обврски	29	53,055	42,274
Резервирања за обврски	30	0	3,226
Вкупно обврски		93,641	73,168
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		1,560,325	1,481,606

АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Парични текови од оперативно работење			
Приливи од осигурениците		724,709	683,418
Исплати на осигурениците		(254,516)	(261,712)
Исплати/приливи на/од реосигурувачите		(53,076)	(44,603)
Исплати за вработените		(95,482)	(90,299)
Исплати за провизии на посредници		(146,242)	(55,500)
Исплати за останати расходи од работење		(75,588)	(153,933)
Платен данок на добивка		(11,524)	(10,554)
Нето парични текови од оперативно работење		88,281	66,817
Парични текови од инвестиционо работење			
Нето прилив (одлив) од вложувања во друштва		-	1,273
Нето прилив (одлив) од депозити во банки	22	43,699	56,103
Нето прилив (одлив) од државни записи	20	(73,943)	(69,438)
Нето прилив (одлив) од вложувања расположливи за продажба	21	4,416	(3,842)
Нето прилив (одлив) од вложувања за тргување		-	-
Нето прилив (одлив) од дадени заеми и други	22	-	(2)
Стектано вложување во НБО	22	40	507
Приливи од камати	9	30,349	36,265
Купени нематеријални средства	18	-	(51)
Стектати градежни објекти и опрема	19	(7,630)	(1,880)
Нето парични текови од инвестиционо работење		(3,069)	18,935
Парични текови од финансиско работење			
Уплата на акционерски капитал		-	-
Исплатена бруто дивиденда		(79,504)	(87,427)
Нето парични текови од финансиско работење		(79,504)	(87,427)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		5,708	(1,675)
Парични средства на почетокот на годината	26	3,677	5,352
Парични средства на крајот од годината	26	9,385	3,677

АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Основна главнина		Резерви		Вкупно резерви	Ревалоризациони Резерви	Акумулиран а Добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на обични акции	Износ (000) МКД	Законски (000) МКД	Статутарни и (000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД
Почетна состојба на 1 јануари 2021	300,901	184,696	43,035	299,465	342,500	1,530	87,427	616,153
Сеопфатна Добивка								
Добивка (загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	79,504	79,504
Усогласувања на вложувања расположливи за продажба до објективна вредност	-	-	-	-	-	(1,230)	-	(1,230)
Вкупна сеопфатна Добивка	-	-	-	-	-	(1,230)	79,504	78,274
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со сопствениците (сопственички промени во капиталот)								
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за бруто дивиденди	-	-	-	-	-	-	(87,427)	(87,427)
Распределба за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ден 31 декември 2021	300,901	184,696	43,035	299,465	342,500	300	79,504	607,000
Сеопфатна Добивка								
Добивка (загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	91,909	91,909
Усогласувања на вложувања расположливи за продажба до објективна вредност	-	-	-	-	-	(1,751)	-	(1,751)
Вкупна сеопфатна Добивка	-	-	-	-	-	(1,751)	91,909	90,158
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со сопствениците (сопственички промени во капиталот)								
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за бруто дивиденди	-	-	-	-	-	-	(79,504)	(79,504)
Распределба за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ден 31 декември 2022	300,901	184,696	43,035	299,465	342,500	(1,451)	91,909	617,654